



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 21 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21 и 74/24), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А **за расположливите депозити**

1. Со оваа одлука се регулираат условите и правилата за употреба на расположливите депозити во денари (во натамошниот текст: депозитите) кај Народната банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) како инструмент на монетарната политика.

2. Право на пласирање депозити кај Народната банка имаат банките, филијалите на странски банки и штедилниците (во натамошниот текст: учесникот/учесниците), коишто ги исполнуваат следниве критериуми:

- имаат обврска за задолжителна резерва кај Народната банка и
- учесници се во Македонскиот интербанкарски платен систем (во натамошен текст: МИПС).

3. Роковите на достасување на депозитите се еден работен ден (преку ноќ) и една недела, без можност за предвремено повлекување делумно или во целост.

Извршниот одбор на Народната банка одлучува за висината на каматните стапки на расположливите депозити.

4. Пласирањето депозити кај Народната банка може да се врши во работните денови на МИПС, при што пласирањето депозити преку ноќ е достапно секој работен ден, а пласирањето депозити на една недела е достапно еднаш неделно.

Учесникот ја известува Народната банка за износот што ќе го пласира во депозити за своја сметка, преку СВИФТ или друг начин на писмено известување.

5. Пласирањето депозити кај Народната банка се врши преку доставување налог за пренос на парични средства на посебна сметка кај Народната банка.

Учесникот ги доставува налозите за преносот на паричните средства во депозити кај Народната банка до моментот кога МИПС престанува со примање налози за пренос на парични средства, од учесниците во МИПС за нивните корисници на платежни услуги и тој е неотповиклив.

6. Народната банка ги исплаќа депозитите на денот на достасувањето на почетокот на работното време на МИПС.

Каматата се пресметува и се плаќа во текот на истиот работен ден.

Каматата се пресметува со примената на следнава формула:

$$K = \frac{D \cdot k \cdot d}{100 \cdot 360}$$

каде што:

K – каматата на депозитот;

D – износот на депозитот;

k – каматната стапка;

d – календарскиот број на денови.

7. Извршниот одбор на Народната банка има право да го ограничи пласирањето депозити кај Народната банка, делумно или во целост, заради исполнување на целите и насоките на монетарната политика.

8. Сметано до 1 јуни 2025 година, штедилниците ќе можат да пласираат депозити кај Народната банка, иако не се учесници во МИПС.

9. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за расположливите депозити („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 263/22).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-40305/5
28 ноември 2024 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка на
Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска